



Ценовник за возило од програмата на Mitsubishi

# L200



Модел	Опрема	Зафатнина (cm <sup>3</sup> )	Моќност (kW/ks)	Важечки од: 01.2021	
				Цена во евра со ДДВ	Цена во денари со ДДВ
L200 DC DI-D	INVITE	2268	110 / 150	27.480,00	<b>1.698.264,00</b>
L200 DC DI-D	INTENSE 6AT	2268	110 / 150	32.980,00	<b>2.038.164,00</b>
L200 DC DI-D	INSTYLE 6AT	2268	110 / 150	36.980,00	<b>2.285.364,00</b>

## Мак Аутостар

Генерален дистрибутер за Mitsubishi во Република Македонија  
Тел: + 389 2 258 00 00 Факс: + 389 2 258 04 01

[www.mitsubishimotors.mk](http://www.mitsubishimotors.mk)

## ОПРЕМА: INVITE

### Безбедност:

Предни воздушни перничииња за возач и совозач  
Странични воздушни перничииња за возач и совозач  
Воздушни завесни перничииња за 1 и 2 ред  
Воздушно перничие за колената SRS  
Систем за сопирање против блокирање (ABS) со (Електронска дистрибуција на сила на сопирање) (EBD)  
Систем за приоритет на сопирачките  
Помош при сопирање  
Појачувања во страничните врати  
Брави за безбедност за деца, задни врати  
Приклучоци за детски седишта ISO-FIX  
Активна контрола на стабилност (ASC) со систем за контрола на влечење (TCL)  
Систем за помош на нагорнина (HSA)  
Помош за стабилност на приколка TSA  
Сигнал при ненадејно сопирање ESS  
AS&G (автоматски старт/стоп)  
EASY SELECT 4WD систем  
Заклучување на заден диференцијал

### Надворешност:

Пневматици 245 / 70 R16 111S RF  
Алуминиумски фелни 16 "x 6,5 J  
Резервно тркало со целосна големина  
Предни светла, халогени фарови, додатоци од килибар, црна рамка  
DRL светла за возење преку ден  
Предна маска, црна  
Задно светло за магла  
Странична скала, со заштита на краевите во боја на каросерија  
Задна заштитна прачка под браник  
Калници, напред и назад  
Високо монтирано стоп светло на задната врата, тип LED

### Товарен простор:

Внатрешна кука, 6  
Задна рачка на вратата, црна  
Стопер за врата

### Прегледност:

Зелено тонирано стакло  
Бришач и мијач на преден ветробран  
Ретровизори, црни, рачна контрола, рачно преклопување  
Одмаглувач на задниот прозорец, топла жица, со тајмер

### Инструмент табла:

Централна табла со инструменти

Лајсна од изводи на воздух, црна  
Рамка од инструменти, сребрено обоена  
Аналоген мерач на брзина & тахометар  
Екран за приказ за повеќе информации  
Реостат  
Управувач, уретан, обложен со кожа, со прекинувач за темпомат  
Серво управувач  
Управувач висински регулиран  
Подна конзола  
Рачка од рачна сопирачка, уретан, обложена со кожа  
Внатрешен ретровизор, ден и ноќ  
Контрола на пренос на погон на 4 тркала, бирач тип

### Седишта:

Материјал, ткаенина, M-Line (темна)  
Седиште на возач, рачно лизгање, наслон и регулатор за висина  
Седиште на совозач, рачно лизгање, регулатор за наслон  
Потпирачи за глава, прилагодливи по висина  
Сигурносен појас

### Внатрешност:

12v приклучок  
Запалка за цигари  
Предно и задно светло за мапи  
Осветлен цилиндар со клуч за стартување  
Кутија за ракавици со цилиндар за заклучување и светло  
Кутија во централна конзола со потпирач за раце  
Електрични прозорци, автоматско крвање/слуштање со функција за заштита од потфаќање (возач)

### Аудио систем:

4 звучници  
Антена  
Радио 2DIN аудио LW / MW / FM, CD, MP3  
USB

### Клима уред:

Рачен клима уред  
Заден канал за топлина за седиштата од 2-ри ред

### Безбедност:

Предна кука за влечење  
Сет алат со приклучок  
Комплет клучеви, x2 со 2 предаватели  
Систем за заклучување на централната врата

## ОПРЕМА: INTENSE A/T

Дополнение на / или замена на INVITE опрема

Super Select II 4WD, напреден систем со погон на 4 тркала  
Алуминиумски фелни 18 "со пневматици 265/60 R18  
Автоматска климатизација  
LDW систем за предупредување за преминување коловозна лента  
FCM радарски систем за ублажување/избегнување преден судар

BLUETOOTH бежична мобилна телефонска врска  
Аудио и BLUETOOTH контроли на управувачот  
6 "екран за аудио системот и задната камера  
Задна камера  
6 звучници  
Црни задни стакла  
Сребрен заден браник  
Автоматска контрола на светло  
Сребрена предна решетка со хромирани детали  
Хром рачка од товарна врата

Електрично прилагодливи загревани надворешни ретровизори  
 Подобрен пакет за звучна изолација  
 Централна табла со инструменти, црна сјајна маска  
 Управувач прилагодлив телескопски  
 Централен потпирач за раце  
 Предни светла за магла  
 Мијачи за предните фарови

6-степен автоматски менувач  
 Бртва на заден диференцијал (без LSD)  
 Контроли за рачно менување на брзини позади управувач  
 OFF ROAD TC - теренски систем за контрола на пролизување  
 Контрола при спуштање по надолнина  
 SDA - мултимедијален екран осетлив на допир 7" со поврзување со паметни телефони

## ОПРЕМА: INSTYLE A/T

Дополнение на / или замена на INTENSE A/T опрема

Систем за работа без клуч (KOS)

Кожни седишта со грејач на седиштата, електрично регулирано седиште од 1 ред

Двезонски автоматски клима уред

LED фар со LED D.R.L светло за во комбинација

Безбедносен пакет B - Сензор за заден агол (Q85) - Предупредување за вкрстување при сообраќај назад,

Предупредување за слепи места (BSW) (QL4) - Ултразвучен систем за ублажување при погрешно забрзување (UMS) + Преден аголен сензор (QQ3) \* - Автоматско светло (QQ2)

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

	INVITE		INTENSE/INSTYLE			
Тип	2.2 4N14 D4 I/C T/C AS&G					
Ниво на издувни емисии	EURO 6d temp					
Зафатнина	2268					
Максимална сила kW(ks) / Rpm	110(150)/3500 rpm					
Максимален вртежен момент Nm/Rpm	400/2000					
<b>Систем за гориво</b>						
Систем за довод на гориво	Electrical , Fuel Injection, Common-Rail					
Капацитет на резервоар за гориво	75					
Број на патници	4+1					
<b>Пренос</b>						
<b>4WD</b>	Easy Select 4WD		Super Select 4WD			
<b>Димензии на товарен простор</b>						
Должина на товарен простор	1520 mm					
Ширина на товарен простор	1470 mm					
Висина на товарен простор	475 mm					
Висина на под на товарен дел	850 mm					
<b>Систем за потпирање</b>						
Предно	Независно – Попречни водилки, спирални пружини					
Задно	Круто – Елипса, листести пружини					
<b>Перформанси</b>						
Максимална брзина	174 km/h					
Забрзување 0-100	-- sek	-- sek	-- sek	-- sek	-- sek	-- sek
Горивна потрошувачка по стандарди	<b>NEDC</b>	<b>WLTP</b>	<b>NEDC</b>	<b>WLTP</b>	<b>NEDC</b>	<b>WLTP</b>
Градска (NEDC) / Ниско (WLTP) л/100км	8.6	8.9	8.7	9.2	8.6	11.2
Комбинирано (NEDC) / Средно (WLTP) л/100км	7.4	7.8	7.6	8.0	7.3	9.6
Отворено (NEDC) / Високо (WLTP) л/100км	6.8	7.5	6.9	7.8	7.8	8.5
Екстра високо (WLTP) л/100км		9.6		10		10.2
Комбинирано (WLTP) л/100км		8.5		8.8		9.7
CO2 емисија на гасови - Комбинирана	<b>NEDC</b>	<b>WLTP</b>	<b>NEDC</b>	<b>WLTP</b>	<b>NEDC</b>	<b>WLTP</b>
	196 gr/km	223 gr/km	199 gr/km	231 gr/km	206 gr/km	254 gr/km
<b>Габаритни димензии и тежини</b>						
Вкупна должина	5225 mm					
Вкупна ширина	1815 mm					
Вкупна височина	1780 mm					
Меѓускино растојание	3000 mm					
Висина од тло	200 mm					
Сопствена тежина	1970 kg					
Максимална тежина	3010 kg					
Капацитет на влечење (приколка со кочница)	3100 kg					

<b>Менувач</b>		
Тип	6 МТ	6 АТ



Високо квалитетна внатрешност и комфор со спортски имиџ.

Најдолга кабина во класата. Подолг и поширок во просторот за рамена и нозе во споредба со предходната генерација.

Подобрен комфор при возење добиен со оптимизирање на системот за потпирање, продолжени листести пружини и зголемен капацитет.

Подобрено седење постигнато со формата на седиштата и материјалите.

Намалени вибрации со вградување на звучни апсорбери, излоатори и придушувачки материјали.

Лесен за управување со најдобар радиус на завртување од 5,9м и намален број на завртувања на управувачот на 3,8 круга.

Додадени дополнителни системи за безбедност како HSA, стабилизација при влечење приколка, LDW, темпомат, ограничувач на брзина и др.


Нов мотор со зголемена сила и горивна економичност и 6 степен мануелен менувач.

#### Гаранција

5 години или 100.000 км на мотор.

12 години антикорозивна гаранција.

24/7 бесплатна поддршка на пат во Македонија и повеќето Европски земји.



**Забелешка:** Сите цени наведени во овој ценоник се изразени во евра и денари со вклучени давачки и Мак Аутостар го задржува правото истите да ги промени во целост или само делумно без предходно известување.

Стандардната како и дополнителната опрема наведени во овој ценоник се исто така предмет на можни промени без предходно известување. Фотографијата од предната страна на ценоникот не мора во сите детали да одговара на базиот модел за кој важи ценоникот.